



СЛУЖБЕН ГЛАСНИК НА ОПШТИНА РЕСЕН

Службен гласник на
Општина Ресен
Излегува по потреба

Понеделник, 04.01.2009
година
Бр.1 год. 45
Р е с е н

Уредува
Стручна служба
Тел. 047/551 903

АКТИ НА ОПШТИНА РЕСЕН

1.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за утврдување на Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен – Зона 1.

Се прогласува Одлуката за утврдување на Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен – Зона 1, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/1
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 24 став2 , а во врска со член 22 став 1 и член 26 став 5 алинеја 1, од Законот за просторно и урбанистичко планирање ("Службен весник на РМ"бр.51/05,24/08 и 91/09) и член 21 став 1 точка 7 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен"бр.04/02),Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 29.12.2009 година,донесе

О Д Л У К А

**за утврдување на Нацртот за изменување и дополнување на
Генералниот урбанистички план ва град Ресен – Зона 1**

Член 1

Се утврдува Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен – Зона 1.

Член 2

По Нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план за град Ресен- Зона 1, ќе се спроведе јавна презентација и јавна анкета.

Јавната презентација и јавната анкета ќе ја спроведе Градоначалникот на Општина Ресен.

Нацртот на Генералниот урбанистички план на град Ресен ќе биде изложен на јавно место во просториите на Општина Ресен – Зона 1.

Бремето и местото на одржување на јавната презентација и јавната анкета ќе биде објавено во две јавни гласила.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавување во Службен гласник на Општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3524/3
29.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

2.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/2
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /4
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

3.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на Советот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/3
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

ПРОГРАМА
за работа на Советот на Општина Ресен
за 2010 година

Правото на локална самоуправа дадено во Уставот на Република Македонија, на граѓаните му гарантира тие да одлучуваат за прашања од локално значење во областа на урбанизмот, заштитата на животната средина, локалниот економски развој, комуналните дејности, културата, спортот и рекреацијата, социјалната заштита и заштитата на децата, образованието, здравствената заштита, заштита и спасување на луѓе и добра и противпожарната заштита. Ова право граѓаните го остваруваат на непосреден и посреден начин, односно преку формите на непосредно одлучување на граѓаните и преку Советот и Градоначалникот на општината како избрани органи на општината.

Со Законот за локална самоуправа, како системски закон, определена е листата на надлежности на единиците на локалната самоуправа, а воедно со него се создаде можност со посебни закони да се определи, односно пренесе надлежноста на општината во тие области.

Со донесувањето на посебните закони фактички отпочна процесот на децентрализацијата, со што општините и Градот Скопје отпочнаа да ги извршуваат надлежностите кои му се пренесени.

Советот, како еден од органите на општината, за извршување на работите од негова надлежност донесува Програма за работа. Програмата е едногодишен плански акт и истата има за цел да ги програмира активностите, односно програмирајќи ги да му даде можност на надлежните субјекти предлагањето на актите навреме да го направат и да ги дадат во процедура за донесување пропишана со Деловникот на Советот.

Програмата опфаќа теми кои произлегуваат од надлежноста на општината, а во тие рамки во надлежност на Советот, при тоа водејќи сметка темите да бидат во функција за задоволување на интересите на граѓаните од подрачјето на општината.

Програмата дава ориентациони рамки за работата на Советот, истата е отворена и може да се надополнува со прашања кои се од непосреден интерес за граѓаните од локално значење.

Програмата е така поставена, односно обработката на материјалите е групирана во тромесечија како би можеле претседателот, советници и Градоначалникот да определуваат теми кои по својата актуелност треба да бидат ставени на дневен ред на седница на Совет во најобјективен рок.

Во текот на 2007 година Советот на Општина Ресен својата работа ќе ја насочи на следните материјали:

ЈАНУАРИ-ФЕВРУАРИ-МАРТ

- 1.Годишна сметка за Буџетот на општината за 2009 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финасирање, буџет и
администрирање на даноци
2. Годишен извештај на Буџетот на општина Ресен за 2009година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финасирање, буџет и
администрирање на даноци
- 3.Буџетски календар за 2010 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финасирање, буџет и
администрирање на даноци
4. Годишна сметка на ЈКП Пролетерг Ресен за 2009 година.
Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,
Изработува: Служба за сметководствона ЈКП „Пролетер
5. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОСУ Цар Самоил Ресен за 2009 година.
Предлагач: УО на ОСУ „Цар Самоил,,Ресен
Изработува: Служба за сметководство
6. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОУ „Гоце Делчев,, Ресен за 2009 година.
Предлагач: УО на ОУ „Гоце Делчев,, Ресен
Изработува: Служба за сметководство
7. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОУ „Мите Богоевски,, Ресен за 2009 година.
Предлагач: УО на ОУ Мите БогоевскиРесен
Изработува: Служба за сметководство
8. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОУ „Браќа Миладиновци,, Царев Двор за 2009 година.
Предлагач: УО на „Браќа Миладиновци,, Царев Двор
Изработува: Служба за сметководство

9. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОУ „Славејко Арсов,, Подмочани за 2009 година.

Предлагач: УО на ОУ „Славејко Арсов,, Подмочани.
Изработува: Служба за сметководство

10. Извештај за реализирање на финансискиот план на ОУ „Димитар Влахов,, Љубојно за 2009 година.

Предлагач: УО на ОУ „Димитар Влахов,, Љубојно.
Изработува: Служба за сметководство

11. Извештај за работата на ЈКП Пролетерг за 2009 година

Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,
Изработува: Директор на ЈКП „Пролетер,,

12. Програма за работата на ЈКП Пролетерг за 2010 година.

Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,
Изработува: Директор на ЈКП „Пролетер,,

13. Извештај за реализација на Програмата за одржување на комуналната хигиена за 2009 година

Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,
Изработува: Директор на ЈКП „Пролетер,,

14. Извештај за реализација на Програмата за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општината Ресен за 2009 година

Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

15. Извештај за реализација на Програмата за уредување и одржување на градски гробишта за 2009 година.

Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,
Изработува: Директор на ЈКП „Пролетер

16. Извештај за состојбата со урбанистичките планови на Општина Ресен.

Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

17. Извештај за остварување на Програмата за прослави и манифестации за 2009 година.

Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

18. Акциона Програма за заштита и спасување на општината Ресен
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

19. План за заштита и спасување од природни непогоди, епидемии и други несреќи.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

20. План за заштита и спасување од пожари на подрачјето на општината Ресен
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

ВТОРО ТРОМЕСЕЧИЕ

21. Квартален Извештај за реализирање на буџетот на Општина Ресен.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за финансирање, буџет и
наплата на даноци

22. Извештај за реализација на Програмата за водоснабдување со вода за пиење на подрачјето на општината за 2009 година.
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за комунални работи,
урбанизам и заштита на животна средина

23. Извештај за реализација на Програмата за комунално уредување и уредување на градежно земјиште за 2009 година
Предлагач: Градоначалник
Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

24. Извештај за реализација на Програмата за улично осветлување на подрачјето на општината за 2009 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

25. Информација за состојбата со културното и природното наследство на подрачјето на општината.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

26. Предлог-Програма за спомен обележја на подрачјето на општината Ресен.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

27. Информација за состојбата во спортот и физичката култура во општината Ресен.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

ТРЕТО ТРОМЕСЕЧИЕ

28. Квартален Извештај за реализирање на буџетот на општината.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за финансирање, буџет и
наплата на даноци

29. Извештај за реализација на Програмата за вертикална и хоризонтална сигнализација за 2009 година

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

30. Информација за состојбата со социјалната заштита на децата, лицата со телесна попреченост, деца без родители, со посебни потреби, засегнати со дрога и алкохол и слично.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

31. Информација за спроведување на мерки за спречување на појава на заразни болести, епидемии и слично

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи работи

32. Информација за загрозеност на општината од природни непогоди, епидемии, епизоотии и други несреќи.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и општи работи

33. Извештаи за работата на Основните и Средното училиште од општината Ресен за учебната 2009/2010 година.

Предлагач: Училишни одбори

Изработува: Директори

34. Извештај за работата на Детската градинка „11-ти Септември,, Ресен за 2009 година

Предлагач: УО на Детска градинка

Изработува: Директор

ЧЕТВРТО ТРОМЕСЕЧИЕ

35. Квартален Извештај за реализирање на буџетот на општината.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за финансирање, буџет и наплата на даноци

36. Буџет на Општина Ресен за 2011 година

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за финансирање, буџет и наплата на даноци

37. Годишни програми за работата на основните и средното училиште за учебната 2010/2011 година.

Предлагач: Училишни одбори

Изработува: Директори

38. Програма за работата на Детската градинка „11-ти Септември,, за 2011 година

Предлагач: Управен одбор

Изработува: Директор

39. Програма за изработка и донесување на урбанистички планови во 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

40. Програма за водоснабдување со вода за пиење на подрачјето на општината Ресен за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

41. Програмата за комунално уредување и уредување на градежно земјиште за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

42. Програмата за улично осветлување на подрачјето на општината за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

43. Програмата за вертикална и хоризонтална сигнализација за 2011 година

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

44. Програма за подршка на локалниот економски развој и поттикнување на развојот на туризмот за 2011-2013 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за правни, јавни, развојни и општи
Работи

45. Програма за културни и спортски активности што се финансираат од Буџетот на Општина Ресен во 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за правни, јавни, развојни и општи
Работи

46. Програма за одржување на комуналната хигиена за 2011 година.

Предлагач: УО на ЈКП „Пролетер,,

Изработува: Директор на ЈКП „Пролетер

47. Програма за изградба, реконструкција, одржување и заштита на локалните патишта и улици во општината Ресен за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

48. Програма за уредување и одржување на градски гробишта за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор за комунални работи, урбанизам
и заштита на животна средина

49. Програма за прослави и манифестации во општината Ресен за 2011 година.

Предлагач: Градоначалник

Изработува: Сектор правни, јавни, развојни и
општи работи

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3524/5
29.12.2009 година
Р е с е н

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

4.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/4
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /6
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

5.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/5
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /7
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

6.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Извештајот за утврдување и наплатата на локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година.

Се прогласува Заклучокот по Извештајот за утврдување и наплатата на локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/6
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Извештајот за утврдувањето и наплатата на локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година , го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Извештајот за утврдувањето и наплатата на локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /8
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

7.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/7
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

8.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година

Се прогласува Одлуката за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/8
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 36 став 1, точка 2 од Законот за локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 5/2002), член 23 став 5 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа (“Службен весник на Република Македонија” број 61/2004, 96/2004 и 67/07), и член 21 од Статутот на Општината Ресен (“Службен гласник на Општината Ресен” број 4/2002), Советот на Општината Ресен на седницата одржана на ден 29.12.2009 година, донесе

О Д Л У К А **за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година**

Член 1

Буџетот на Општината Ресен за 2010 година, (во понатамошниот текст-Буџетот), се извршува според одредбите на оваа Одлука.

Член 2

Буџетот на Општината се состои од: Основен Буџет; Буџет на донации; Буџет на дотации; Буџет на заеми и Буџет на самофинансирачки активности;.

Член 3

Извршувањето на Буџетот опфаќа наплата и евидентирање на приходи и други приливи во согласност со Законот и Планот на приходите, како и извршување на плаќања во согласност со одобрени средства.

Член 4

Корисниците на средствата на Буџетот се должни утврдените средства во Буџетот да ги користат наменски, рационално, економично како и ефективно и ефикасно да ги исполнат целите на Буџетската Програма преку транспарентни процедури.

Член 5

Расходите утврдени со Буџетот се максимални износи над кои буџетските корисници не можат да превземаат обврски.

За да се преземат нови обврски до Советот на Општината мора да се предложи нов извор на средства или да се предложи намалување на другите расходи од сразмерен износ.

Член 6

Градоначалникот на Општината ја следи реализацијата на Планот на приходите и другите приливи на Основниот Буџет на Општината.

Доколку во текот на извршувањето на Буџетот Градоначалникот на општината оцени дека се неопходни позначајни прераспределби на одобрените средства со Буџетот или дека реализацијата на приходите и другите приливи значително отстапуваат од планот, на Советот на општината му предлага изменување и дополнување на буџетот.

Член 7

Пренамената во рамките на одобрените Буџети на буџетските корисници ја одобрува Советот на Општината.

Во рамките на расходите утврдени во Буџетот на буџетските корисници, корисникот може да врши прераспределба меѓу расходните ставки, програми и потпрограми по претходно одобрување од Советот на Општината.

По исклучок буџетскиот корисник не може да врши пренамени на Буџетот со кој се: зголемува буџетот одобрен за плати и надоместоци и намалуваат одобрените средства за одредени капитални програми.

Член 8

Буџетските корисници во услови кога во Буџетот на самофинан сирачки активности; буџетот на донации и/или буџетот на дотации, планираните приходи и други приливи не се реализираат односно се реализираат над планираниот износ, доставуваат барање за намалување/зголемување на планот на приходите и другите приливи и планот на одобрените средства во овие буџети, кои Градоначалникот ги доставува до Советот на Општината на одобрување.

Член 9

Буџетските корисници по усвојувањето на буџетот изготвуваат годишен финансиски план по квартали за користење на одобрените средства. Користењето на средствата во даден квартал буџетските корисници го извршуваат врз основа на Финансиски план по месеци.

Член 10

Општинските локални јавни установи во рок од 15 дена по истекот на месецот за кој се однесува, до Градоначалникот доставуваат писмени месечни извештаи со образложение за извршувањето на нивните финансиски планови.

Член 11

Градоначалникот доставува до Советот на Општината писмени квартални извештаи со образложение за извршување на Буџетот во рок од 1 (еден) месец по завршување на кварталот.

Член 12

Месечниот надоместок за присуство на седници на советот се утврдува во процентуален износ од 54% од просечната месечна плата во Републиката исплатена за претходната година.

На претседателот на советот на општината за раководење и организирање на работата на советот, надоместокот му се зголемува за 30%.

Исплатата на надоместокот на членовите на Советот ќе се извршува во рамките на обезбедени средства во Буџетот, како за вработените во Општинската администрација.

Член 13

Исплатата на платите на вработените ќе се извршува во рамките на обезбедените средства во Буџетот, односно бруто платите се утврдуваат:

- за Градоначалникот појдовната основа изнесува коефициент 2,90. Основицата за пресметување на платата е утврдена согласно Законот за плати и други надоместоци на пратениците во Собранието на РМ и другите избрани и именувани лица во износ од 26.229,00 денари.

За вработените во општинската администрација:

- За државни службеници вредноста на бодот изнесува 75,30 денари.

- Кај останатите вработени во Општинската администрација кои немаат

статус на државни службеници , бруто платата е на висина на платата исплатена во декември месец 2009 година.

- За вработените во Противпожарната единица бруто платата е на висина на платата исплатена во декември месец 2009 година.

Член 14

Исплатата на плати во јавните установи ја контролира и одобрува Министерството за финансии.

Одделението за финансирање и буџет е должно два дена пред исплатата на плати, до надлежното министерство и Министерството за финансии да достави барање за одобрување на средства за плати. Кон барањето се приложува обрасци ПДД-МП и МП-1, копија од рекапитулација за пресметаните плати, образец Ф-1 за бројот на вработените по име и презиме, плата како и други податоци во пишана и електронска верзија за односниот месец за кој се однесува исплатата, како и образец „6,,.

Член 15

Надоместокот за дневница за службено патување во Републиката без трошоците за ноќевање ќе се исплаќа во висина од 800 денари.

Доколку патувањето траело повеќе од 12 часа се исплатува цела дневница.

За патување во траење од 8 до 12 часа се исплатува 50% од утврдениот износ во ставот 1 од овој член.

Доколку на вработениот му се обезбедени ноќевање и исхрана му следува 20% од од утврдениот износ во став 1 од овој член.

Член 16

За деновите кога вработениот е на службен пат, боледување, годишен одмор или отсуство од работа по друг основ надоместокот за превоз и храна не се исплатуваат.

Член 17

Во случај на боледување подолго од шест месеци и во случај на потешки последици од елементарни непогоди во смисла на Законот за заштита од елементарни непогоди и други случаи, на вработениот во Општината и локалните јавни установи му се исплатува помош во висина од една последно исплатена просечна месечна плата во органот каде што е вработен.

Член 18

Во случај на смрт на вработениот во општината и локалната јавна установа, на неговото семејство му припаѓа парична помош во износ од 30.000,00 денари.

На вработениот во општината и локалната јавна установа , во случај на смрт на член на потесно семејство (родител, брачен другар, децародени во брак или вон брак , посиноци, посвоени деца,и деца земени на издржување) доколку

живеел во заедница , му припаѓа парична помош во висина од 15.000,00 денари по семејство.

Живеењето во заедница подразбира вработениот во општината и локалната јавна установа и членот на потесното семејство да се со место на живеење на иста адреса што се докажува со документ за идентификација.

Сите исплати на предните надоместоци се вршат врз основа на претходна оформена и комплетирана документација и донесено решение од страна на Градоначалникот на општината или директорот на локалната јавна установа.

Член 19

Отпремнината при заминување во пензија на вработениот во општината и локалната јавна установа е во висина на двократен износ од просечно месечно исплатената нето плата по вработен во Републиката објавена од Државниот завод за статистика во месецот во кој работникот заминува во пензија.

Член 20

Користењето на средствата од Буџетот на Општината за вршење на функциите на општината и на локалните јавни установи се врши со фактури во кои посебно се искажани расходите по поодделни ставки, почитувајќи ги одредбите од Законот за јавните набавки.

Набавката на стоки и вршење на услуги може да се врши и со сметкопотврди во случај кога за расходите неможе да се издаде фактура и само во ограничени поединечни износи во денарска противвредност до 100 ЕУР каде задолжително мора да биде приложена фискална сметка, при што расходите треба да бидат искажани по класификација на соодветниот расход.

Член 21

Буџетот на Општината може да планира Буџетска резерва за финансирање на непланирани расходи, кој не може да надмине износ од 3% од Буџетот.

За средствата утврдени во Буџетот на Општината како буџетска резерва, одлучува Советот на Општината, а ги извршува Градоначалникот.

По исклучок од ставот 2 на овој член, за користење на средства од резервите до износ од најмногу 50.000 денари одлучува Градоначалникот.

За искористените средства Градоначалникот е должен да поднесе годишен извештај за користењето на средствата од резервите до Советот.

Член 22

Средствата утврдени во Буџетот и распоредени во поодделните програми и потпрограми ги извршува Градоначалникот на Општината.

Член 23

Вработување на нови работници и пополнување на испразнети работни места може да се врши само доколку се во согласност со актот за систематизација и ако за тоа се обезбедени средства од Буџетот на Општината.

За обезбедените средства Градоначалникот на Општината дава писмено известување.

Во локалните јавни установи, кои се финансираат со блок дотации, вработување на нови работници и пополнување на испразнети работни места може да се врши само доколку се во согласност со актот за систематизација, а по претходно добиена согласност.

Согласност од ставот 2 на овај член дава Министерството за финансии, врз основа на барање од градоначалникот на општината за потребата од вработување со соодветна пропратна документација (решение за пензионирање, решение за престанок на работен однос по основ на смрт и/или по сопствено барање, или по било кој друг правен основ).

Член 24

Кога приходите што му припаѓаат на Буџетот се погрешно уплатени или се наплатени во износ поголем од утврдениот, погрешно или повеќе наплатениот износ се враќа првенствено на товар на видот на приходите на кои се уплатени, а доколку такви приходи нема, тогаш на товар на другите приходи на Буџетот.

Повратот на погрешно или на повеќе уплатени, односно наплатени приходи се врши со решение на Градоначалникот, освен во случај каде надлежноста им припаѓа на други органи.

Член 25

Буџетот на Општината Ресен се извршува од 01.01.2010 до 31.12.2010 година.

Член 26

Оваа Одлука влегува во сила со денот на објавувањето во “Службен гласник на Општината Ресен”, а ќе се применува од 01.01.2010 година.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07- 3524/10
29.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

9.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година.

Се прогласува Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/9
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 27 од Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа ("Службен весник на РМ" бр. 61/04 , 96/04 и 67/07), член 21-6 од Законот за буџетите ("Службен весник на РМ " бр.64/05, 4/08 и 103/08) и член 21 од Статутот на Општина Ресен ("Службен гласник на Општина Ресен" бр. 4/02), Советот на Општина Ресен на седницата одржана на ден 29.12.2009 донесе

Б У Џ Е Т С К И КАЛЕНДАР на Општина Ресен за 2010 година

Член 1

Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година ги утврдува роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2011 година.

Член 2

Роковите и носителите на активностите за подготовка на буџетот за 2011 година се утврдени во Табела бр.1

Член 3

Буџетскиот календар на Општина Ресен за 2010 година ќе биде објавен во "Службен гласник на Општина Ресен", а ќе се применува со денот на донесувањето.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр.07-3524/11
29.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

Табела бр.1

Чекор	Носител	Постапка	Рок
1	Совет на општина	Донесување на буџетскиот календар	декември 2009 година
2	Министерството за финансии	Доставува до Владата на Република Македонија Фискална стратегија на РМ за наредните три години	април
3	Министерство за финансии	До општината го доставува буџетскиот циркулар кој ги содржи главните насоки за: изготвување на буџетите на општините и висина на дотациите за општините од буџетот на РМ	најдоцна до 30 септември
4	Градоначалник на општината	Подготовка на главните насоки за изготвување на финансиските планови и ги доставува до општинските буџетски корисници	септември
5	Совет на општина	Извештај за остварување на приходите	септември
6	Градоначалник на општината	Подготвува Предлог план на програми за развој	најдоцна до 20 октомври
7	Совет на општина	Одобрува Предлог план на програми за развој	најдоцна до 15 ноември
8	Општински буџетски корисници	До градоначалникот на општината ги доставуваат своите предлог буџетски пресметки/финансиски планови, со образложение за висината на износите по позиции	октомври

10	Одделение за финансирање и буџет	Анализа на барањата на општинските буџетски корисници и известување на Градоначалникот на општината за нивните основни параметри	октомври
11	Финансиски оддел на општинската администрација	Подготвување на предлог-буџетот на општината	ноември-декември
10	Градоначалник на општината	Доставување на предлог буџетот на општината до Советот на општината	ноември-декември
11	Совет на општина	Донесување на буџетот за 2011 година	најдоцна до 31 декември

10.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на СОУ „Цар Самоил“ – Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на СОУ „Цар Самоил“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/10
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на СОУ „Цар Самоил“ - Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на СОУ „Цар Самоил“ - Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /12
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

11.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ
„Гоце Делчев“ – Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Гоце Делчев“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/11
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Гоце Делчев“-Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Гоце Делчев“ - Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /13
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

12.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ
„ Мите Богоевски“ – Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Мите Богоевски“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/12
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Мите Богоевски“-Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ„Мите Богоевски“ - Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /14
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

13.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ
„ Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ
„Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/13
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Браќа Миладиновци“ с. Царев Двор.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /15
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

14.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/14
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа

Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Славејко Арсов“ с. Подмочани, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Славејко Арсов“ с. Подмочани.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /16
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

15.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/15
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа

Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Димитар Влахов“ с. Љубојно, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ОУ „Димитар Влахов“ с. Љубојно.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /17
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

16.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ - Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ „11-ти Септември “- Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/16
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ - Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ,, 11-ти Септември“ – Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /18
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

17.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Финансискиот план на Општинската установа дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен.

Се прогласува Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на Општинската установа дом на култура „Драги Тозија“ – Ресен, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/17
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако го разгледа Финансискиот план за 2010 година на Општинската Установа Дом на Културата „Драги Тозија“- Ресен, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Финансискиот план за 2010 година на Општинската Установа Дом на Културата „Драги Тозија“- Ресен.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /19
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

18.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Одлуката за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот регион.

Се прогласува Одлуката за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот регион, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/18
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на членот 12, став (3) и (4) и членот 26, став (1) и (3) од Законот за концесии и други видови на јавно приватно партнерство (Службен весник на РМ бр. 07/08), на седницата одржана на ден 29.12. 2009 година, Советот на општина Ресен ја донесе следната

Одлука

за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот регион

Член1

Одлука за отпочнување на постапката за доделување на концесија

Советот на општина Ресен го разгледа Предлогот за отпочнување на постапката за доделување на концесија за интегрирано управување со комунален цврст отпад и со мнозинство на гласови донесе Одлука да ја овласти Комисијата што ќе се формира за таа цел во јануари 2010 година да објави Повик за изразување на интерес со цел спроведување на постапка за претквалификација на заинтересираните кандидати. Советот на општината го овластува Министерот за животна средина и просторно планирање да ја формира Комисијата која ќе биде составена од предложените членови од страна на општините и Министерството за финансии.

Член2

Видот на постапката за доделување на концесија

Заради сложеноста на тендерската документација при издавањето на интегрираното управување со отпад на концесија, како и заради недостигот на информации за прецизно утврдување на предметот на концесијата и условите на Договорот за концесија, постапката за доделување на концесија ќе се спроведува низ Конкурентен дијалог (член 31, 34, 35 и 36 од Законот за концесии и други видови јавно приватно партнерство).

На тој начин ќе им се овозможи на заинтересираните кандидати во текот на постапката да се вклучат при дефинирањето на техничките и финансиските спецификации и правната рамка за утврдување на концесискиот договор.

Конкурентниот дијалог се состои од три фази:

- Повик за изразување на интерес од страна на заинтересирани кандидати
- Прием и презентации на заинтересираните кандидати
- Покана за доставување на понуда од страна на избрани кандидати

Член 3

Рокови за првата, втората и третата фаза

Повикот за изразување на интерес ќе биде објавен до крајот на јануари 2010 година. Повикот ќе биде објавен од страна на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија.

Втората фаза ќе се реализира во текот на презентациите што ќе ги вршат кандидатите што ќе бидат избрани од страна на Комисијата. Истата ќе се спроведува во периодот март-мај 2010 година.

Третата фаза ќе се состои од доставување на покани за поднесување на понуди од страна на избраните компании и евалуација на доспеаните понуди. По изборот на најдобриот понудувач ќе се пристапи кон потпишување на Договор за концесија. Краен рок за завршување на оваа фаза е јуни/јули 2010 година.

Член 4

Предмет на концесијата

Предмет на концесијата е финансирање, проектирање, изградба и управување со регионални депонии за цврст отпад, набавка на мобилна опрема заради спроведување на методите на санитарно депонирање, како и набавка на возила и опрема за собирање и регионален транспорт на комунален цврст отпад. Алтернативно, концесионерот ќе ја преземе обврската за затворање на неуредените депонии во регионите, доколку се утврди дека оваа активност може да се формулира како ЦДМ проект. Кандидатите за добивање на концесија ќе ја анализираат оваа можност во своите понуди, во втората фаза од постапката за доделување на концесија.

Член 5

Предлог за член на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија

Градоначалникот на Општина Ресен именува член во Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија со Решение. Начинот за учество во Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија ќе се утврди со посебни акти.

Член 6

Секретаријат на Комисијата

Заради потребата од документирање на одлуките на Комисијата, како и заради неопходната координација помеѓу работата на сите општини од регионот, се усвои Регионалниот центар за животна средина за Централна и Источна Европа (РЕЦ) да се вклучи како Секретаријат на Комисијата за спроведување на постапката за доделување на концесија. Работата на Комисијата и Секретаријатот ќе се определи во Деловникот за работа на Комисијата.

Член 7

Права и должности на именуваниот член на Комисијата, како претставник на општината во регионот за интегрирано управување со комунален отпад

Членовите на Комисијата ќе ги спроведуваат следните активности:

- Подготвување на тендерската документација
- Објавување на Повикот за предквалификација и давање појаснувања на заинтересираните кандидати

- Рангирање и избор на најдобрите кандидати
- Водење преговори со пријавените кандидати
- Доставување на покани за доставување на понуди
- Конечен избор на идниот концесионер
- Подготовка на Договор за концесија
- Известување за својата работа до надлежните органи (општините и Владата на РМ).

Предложениот член во Комисијата од страна на општина Ресен ќе работи во се спрема Деловникот за работа што ќе се усвои на првата конститутивна седница на Комисијата за Пелагонискиот регион.

Членовите на комисијата ќе работат транспарентно, ефикасно и ќе ги почитуваат целосно критериумите за избор на понудувачите во текот на сите фази од постапката за доделување на концесија.

Член 8

Потреба од основање на меѓуопштинско јавно претпријатие заради преземање и вршење на дејноста за регионално интегрирано управување со цврст отпад во име на општините во регионот

Во согласност со член 9 и 18 од Законот за меѓуопштинска соработка, член 80 од Законот за управување со отпад и член 16 од Законот за комунални дејности, општините во Пелагонискиот регион ќе основаат меѓу општинско јавно претпријатие што ќе ја врши дејноста на регионалното интегрирано управување со комунален отпад.

Меѓуопштинското јавно претпријатие ќе се грижи за работите во сферата на регионално интегрирано управување со отпад согласно Договорот што ќе го потпишат Градоначалниците на општините во Пелагонискиот регион во име на Советите на општините и согласно Статутот што ќе биде донесен.

Член 9

Завршна одредба

Оваа Одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавување во „Службен гласник“ на општина Ресен.

СОВЕТ НА ОПШТИНА РЕСЕН

Бр. 07-3524/20
29.12.2009 год.
Ресен

Претседател,
Мемед Мурати с.р.

19.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата на спортската сала.

Се прогласува Заклучокот по Информацијата за состојбата на спортската сала, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/19
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја разгледа Информацијата за спортската сала, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Се усвојува Информацијата за состојбата на спортската сала.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /21
29.12.2009 год.
Р е с е н

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

20.

Врз основа на член 50 став 1 точка 3 од Законот за локална самоуправа („Службен Весник на РМ„бр.5/02) а во врска со член 38 од Статутот на општината Ресен („Службен гласник на Општина Ресен„4/02) донесувам

ЗАКЛУЧОК

За прогласување на Заклучокот по Програмата за работа во 2010 година на Сојуз на здруженија „Обединети Агропроизводители“.

Се прогласува Заклучокот по Програмата за работа во 2010 година на Сојуз на здруженија „Обединети Агропроизводители“, што Советот на Општина Ресен го донесе на седницата одржана на 29.12.2009 година.

Бр. 08- 4/20
04.01.2010 год.
Ресен

Градоначалник
на Општина Ресен
Михаил Волкановски с.р.

Врз основа на член 50 од Статутот на Општина Ресен, Советот на општината Ресен на седницата одржана на 29.12.2009 година, откако ја разгледа Програмата за работа во 2010 година на Сојузот на здруженија „Обединети Агропроизводители“, го донесе следниот:

ЗАКЛУЧОК

1. Не Се усвојува Програмата за работа во 2010 година на Сојузот на здруженија „Обединети Агропроизводители“.

С О В Е Т Н А О П Ш Т И Н А Р Е С Е Н

Бр. 07-3524 /22
29.12.2009 год.

Претседател,
Мемет Мурати с.р.

Р е с е н

СОДРЖИНА:

1.	Одлука за утврдување на нацртот за изменување и дополнување на Генералниот урбанистички план на град Ресен.....	1
2.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата за изградба и одржување на паркинг простор во општина Ресен.....	3
3.	Програма за работа на Советот на Општина Ресен за 2010 година.....	4
4.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата за работа на општинската организација на Црвен Крст – Ресен за 2010 година.....	12
5.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програмата за спроведување на општите мерки за заштита на населението од заразни болести.....	13
6.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Извештајот за утврдување и наплатата на локалните даноци и такси во периодот од 01.01.2009 до 30.11.2009 година.....	14
7.	Буџет на Општина Ресен за 2010 година.....	15
8.	Одлука за извршување на Буџетот на Општина Ресен за 2010 година.....	129
9.	Буџетски календар на Општина Ресен за 2010 година.....	135
10.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на СОУ „ Цар Самоил “ – Ресен.....	138
11.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Гоце Делчев“ – Ресен.....	139
12.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Мите Богоевски“ – Ресен.....	140
13.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Браќа Миладиновци“ – с. Царев Двор.....	141
14.	Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Славејко Арсов“ – с. Подмочани.....	142

15. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ОУ „ Димитар Влахов“ – с Љубојно.....143
16. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на ЈОУДГ „ 11-ти Септември“ – Ресен.....144
17. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Финансискиот план за 2010 година на Општинската установа дом на култура „Драги Тозија“- Ресен.....145
18. Одлука за отпочнување на постапка за доделување на концесија за регионално интегрирано управување со отпад во Пелагонискиот регион.....146
19. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Информацијата за состојбата на спортската сала.....150
20. Заклучок за прогласување на Заклучокот по Програма за работа во 2010 година на Сојуз на здруженија „Обединети Агропроизводители“.....151